


Шумата и природните непогоди

Шумите покриваат 1/3 од површината на Земјата. Од шумата се прават повеќе од 5000 производи: мебел, рамки за прозорци, хартија, лекови и др. Шумата го прочистува воздухот, ја прочистува водата. Шумата служи за одмор, рекреација. Шумата е живеалиште на многу видови растенија и животни.



Што е природна непогода?

Тоа е настан предизвикан од неконтролирано дејство на природните сили и го загрозува животот и здравјето на луѓето и животните и предизвикуваат штети на имотот, културното наследство и животната средина.



Кои природни непогоди ги знаеме?

Тоа се: земјотреси, поплави, лизгање на земјиште, снежни лавини, наноси, луњи, суша, силен ветар, ерозија, порои, нанос и др.

Која е заштитната улога на шумата?

Шумата штити и го намалува интензитетот на разни природни непогоди: ерозија, наноси, поројни поплави, свлечишта, одрони.

Таму кадешто има добра шума, нема опасност од ерозија, порои, лизгање на земјиштето итн.

Човекот е најголем непријател на шумата!!!




Некаде шумите се сечат премногу. Кај нас шумарите ја одгледуваат шумата и сечат онолку колку што е потребно и онаму кадешто е потребно.

Оние што незаконски сечат шума, ни ја зголемуваат опасноста од природните непогоди. Затоа, таму каде што се сече незаконски, честопати се јавуваат природни непогоди.

Пожарите се исто така голем непријател на шумата. Најголем број од пожарите во шума ги причинува човекот, намерно или од невнимание.


Пожарот ја уништува дрвната маса, го загадува воздухот, се нарушува биодиверзитетот. Можеби најважно е тоа што на изгорените места се јавува ерозија, дивеат водите, се појавуваат поплави и други непогоди.



Кога шеташ низ шума, чувај ја шумата, движи се по патеките, не крши гранки, кора, не пали оган. Почитувај ги знаците за предупредување, ознаките на патеките. Не оди на опасни места.



Ако ја чуваш шумата, таа ќе ти возврати и ќе те чува од природни непогоди.



Ако забележиш оган во шумата, јави се во:
Полиција (192)
Противпожарна бригада (193)
Центар за тревожење и известување (195)

